



ОБУКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Белица, 10-12 март 2021 г.

Проект СВ006.2.21.107

„КУЛТУРЕН МОСТ НИЗ ВЕКОВИТЕ“

Проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Програмата Interreg – IPA за прекугранична соработка  -  CCI Number 2014TC16I5CB006



ДЕФИНИРАЧКИ РАМКИ НА УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

**Или термини, со кои ќе работиме за
време на обуката**

Практични вежби



Да дефинираме – Што е култура?



Да дефинираме – Што е култура?

- „Начинот на живот, особено заедничките верувања и обичаи, на определена група луѓе во определено време.“

Речник на Кембриџ

- „Уметностите и други појави на интелектуални човечки достигнувања, разгледувани колективно.“

Речник на Google

- „Општ поим кој ги опфаќа социјалното однесување и нормите кои се среќаваат во човечкото општество, како и знаењето, верувањата, уметностите, законите, обичаите, способностите и навиките на поединците во овие групи.“

Wikipedia – слободна енциклопедија



Да дефинираме – Што е наследство?



Да дефинираме – Што е (културно) наследство?

- „Сопственост, која е или може да биде наследена.“

Речник на Google

- „Карактеристики кои припаѓаат на културата на одредено општество, како што се традициите, јазикот или градби што биле направени во минатото и сè уште имаат историско значење.“

Речник на Кембриџ

- „Наследството на една држава се сите квалитети, традиции или карактеристики на животот кои постоеле во текот на многу години и се пренесуваат од една на друга генерација.“

Речник на Колинс



Да дефинираме – Што е туризам?



Да дефинираме – Што е туризам?

- „Комерцијална организација и реализација на одмори и посети на интересни места.“

Речник на Google

- „Патување за рекреација и забава.“

Wikipedia – слободна енциклопедија

- „Социјален, културен и економски феномен што вклучува движење на луѓе во земји или места надвор од нивното вообичаено опкружување за лични или деловни/професионални цели.“

UNWTO – Светска организација за туризам на ООН



Да дефинираме – Што е културен туризам?



Да дефинираме – Що е културен туризъм?

- „консумација на културата од страна на туристите“

.....

- „Тип на туристичка активност во која основната мотивација на туристот е да научи, открие, тестира и искуси материјални и нематеријални културни атракции/продукти на туристичката дестинација. Овие атракции/продукти се поврзуваат со збир на различни материјални, интелектуални, духовни и емоционални карактеристики на општеството кои вклучуваат уметност и архитектура, историско и културно наследство, кулинарско наследство, литература, музика, креативни индустрии и култура на живеење со животни стилови, вредносни системи, верувања и традиции.“